

Врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/16), член 7 став (1) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на Република Македонија“ бр.63/17), а постапувајќи по Барањето за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување со предлог тарифа за регулиран период 2021 - 2023 година, на ЈП „КОМУНАЛЕЦ“ Кичево, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија под УП1 бр. 08-118/20 од 12 јуни 2020 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 23 јули 2020 година, донесе

## **РЕШЕНИЕ**

### **за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП „КОМУНАЛЕЦ“ Кичево за регулиран период 2021-2023 година**

1. На ЈП „КОМУНАЛЕЦ“ Кичево се утврдува просечна тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување и тоа:
  - за 2021 година во износ од 29,49 ден/м<sup>3</sup>;
  - за 2022 година во износ од 29,74 ден/м<sup>3</sup>;
  - за 2023 година во износ од 30,09 ден/м<sup>3</sup>.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
  - минималниот и максималниот опсег за 2021 година изнесува 1,13%;
  - минималниот и максималниот опсег за 2022 година изнесува 1,23%;
  - минималниот и максималниот опсег за 2023 година изнесува 1,38%.
3. Се утврдува минималната и максималната просечна тарифа согласно минималниот и максималниот опсег од точка 2 на ова Решение:
  - за 2021 година:
    - минимална просечна тарифа 29,16 ден/м<sup>3</sup>;
    - максимална просечна тарифа 29,83 ден/м<sup>3</sup>;
  - за 2022 година:
    - минимална просечна тарифа 29,38 ден/м<sup>3</sup>;
    - максимална просечна тарифа 30,11 ден/м<sup>3</sup>;
  - за 2023 година:
    - минимална просечна тарифа 29,67 ден/м<sup>3</sup>;
    - максимална просечна тарифа 30,51 ден/м<sup>3</sup>.
4. Се задолжува давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно кои се пресметува минималниот и максималниот опсег на висината на тарифата за водната услуга.

5. Утврдената тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување важи за регулиран период 2021-2023 година.
6. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, се објавува на и веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, а се применува од 1 јануари 2021 година.

### **Образложение**

ЈП „КОМУНАЛЕЦ“ Кичево, согласно Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга (во понатамошниот текст: Правилник), Методологијата за определување на тарифите за водна услуга (во понатамошниот текст: Методологија) и Упатството за подготовка на барањето за утврдување на тарифа за водна услуга поднесоците и критериумите за оцена, до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги) поднесе Барање за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување за регулиран период 2021-2023 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги под УП1 бр. 08-118/20 од 12 јуни 2020 година (во натамошниот текст: Барање).

Кон Барањето, а во согласност со Методологијата, ЈП „КОМУНАЛЕЦ“ Кичево ја достави следната документација:

1. Прилог 1 - пополнет образец БТВУ;
2. Пропратно писмо со образложение;
3. Прилог 2 - изјава за веродостојност на барањето и податоците;
4. Прилог 3 - План за прилагодување на тарифите за водни услуги со предлог тарифи за водни услуги;
5. Податоци и извештаи од Бизнис план кои се задолжителни за утврдување на тарифите за водните услуги;
6. Прилог 4 - пополнета листа на главни индикатори за успешност и цели;
7. Решение за упис во Централен регистар на Република Северна Македонија со сите промени и Статут на давателот на водни услуги;
8. Финансиски извештаи и бруто биланси за три претходни години, со сите прилози во согласност со важечката законска регулатива во Република Северна Македонија.

### **Доставени податоци**

ЈП „КОМУНАЛЕЦ“ Кичево во Барањето ги има презентирани следните податоци:

- Податоци за базната 2019 година:

Опис	2019
Трошоци за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар	21.959.972
Трошоци за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување на основните средства	1.180.743
Трошоци за осигурување на основни средства	123.526
Бруто плати	30.196.254
Други услуги	10.435.980
Останати и вонредни трошоци	1.560.195
Даноци, придонеси и други давачки кои не зависат од резултатот	281.472
<b>Вкупно оперативни трошоци</b>	<b>65.738.141</b>
<b>Остварена просечна пондерирана тарифа</b>	<b>26,29</b>

- Податоци за регулираниот период :

Опис	Ед.мерка	2021	2022	2023
Оперативни трошоци	денари	68.157.542	67.777.286	67.827.874
Амортизација	денари	3.318.344	3.268.614	3.315.921
Средства за ликвидност	денари	361.968	360.448	361.835
Ново набавени средства и пуштени во употреба во текот на годината	денари	5.134.784	6.369.228	7.257.627
Принос на регулирани средства	денари	917.801	1.043.641	1.223.275
Останати приходи остварени при вршење на водната улога	денари	0	0	0
<b>РЕГУЛИРАН ПРИХОД (MAR)</b>	денари	72.755.655	72.449.990	72.728.905
<b>Количина</b>	m <sup>3</sup>	1.743.021	1.745.336	1.747.806
<b>Просечна тарифа</b>	ден/m <sup>3</sup>	41,38	41,11	41,16
<b>Минимална просечна тарифа</b>	ден/m <sup>3</sup>	41,01	40,71	40,72
<b>Максимална просечна тарифа</b>	ден/m <sup>3</sup>	41,74	41,51	41,61

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 7 јули 2020 година го објави Барањето на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги и во дневните весници „Слободен Печат“ и „Коха“.

По објавеното Барање, во рокот утврден во Известувањето до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги не беа доставени забелешки, мислења и предлози од заинтересираните правни и физички лица.

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 10 јули 2020 година на својата веб страница го објави Предлог Решението за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП „КОМУНАЛЕЦ“ Кичево, за регулиран период 2021-2023 година и ги повика сите заинтересирани страни да достават свои сугестии, забелешки и предлози.

По објавеното Предлог Решение, во рокот утврден во Известувањето до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги не беа доставени забелешки, мислења и предлози од заинтересираните правни и физички лица.

Согласно член 5 став (4) од Деловникот за работа на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги бр.01-898 од 30 март 2020 година, ако за одлучување по прашањата од став (3) точки 4), 5) и 6) од член 5 Регулаторната комисија за енергетика утврди дека нема потреба од одржување на подготвителна седница, ќе донесе решение актот за кој се одлучува да се донесе на седница без одржување на подготвителна седница.

Со оглед на тоа што по укинувањето на вонредната состојба во Република Северна Македонија сеуште постои пандемија од заразна болест, а во интерес на зачувување на здравјето на странките, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги со Решение бр. 02-1612/1 од 23 јули 2020 година, одлучи да се одржи седница за донесување на ова решение, без одржување на подготвителна седница.

### Анализа од Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги

При анализа на доставените податоци во Барањето за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување за регулиран период 2021-2023 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги го утврди следното:

Опис	Ед.мерка	2021	2022	2023
Оперативни трошоци	денари	47.903.694	48.324.264	48.791.011
Амортизација	денари	3.318.344	3.268.614	3.315.921
Средства за ликвидност	денари	260.709	263.194	266.664
Ново набавени средства и пуштени во употреба во текот на годината	денари	5.134.784	6.369.228	7.257.627
Принос на регулирани основни средства	денари	919.783	1.045.895	1.225.916
Останати приходи остварени при вршење на водната улога	денари	0	0	0
<b>РЕГУЛИРАН ПРИХОД (MAR)</b>	денари	52.402.530	52.901.967	53.599.512
<b>Количина</b>	м <sup>3</sup>	1.756.982	1.756.982	1.756.982
<b>Просечна тарифа</b>	ден/м <sup>3</sup>	29,49	29,74	30,09
<b>Минимална просечна тарифа</b>	ден/м <sup>3</sup>	29,16	29,38	29,67
<b>Максимална просечна тарифа</b>	ден/м <sup>3</sup>	29,83	30,11	30,51

По извршената анализа на реализираните оперативни трошоци од првиот регулиран период и податоците од бизнис планот, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги за регулираниот период 2021 – 2023 година ги утврди следните оперативни трошоци:

1. Трошоците за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар за базната 2019 година се утврдени согласно процентуалното учество на остварениот приход од водната услуга водоснабдување во вкупно остварениот приход на претпријатието во 2019 година. Вака утврдените трошоци, за секоја година од регулираниот период се зголемени за стапката на инфлација од 1,5% (согласно проекциите на НБРМ) и за 2021 година се утврдени да изнесуваат 10.094.740 денари за 2021 година, 10.246.161 денари за 2022 година и 10.399.853 денари за 2023 година;
2. Трошоците за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување на основните средства се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 1.196.948 денари за 2021 година, 1.184.533 денари за 2022 година и 1.179.123 денари за 2023 година;
3. Трошоците за осигурување на основни средства се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 124.653 денари за 2021 година, 111.907 денари за 2022 година и 102.431 денари за 2023 година;
4. Трошоците за бруто плати за базната 2019 година се утврдени согласно процентуалното учество на бројот на вработени кои работат за водната услуга водоснабдување во вкупниот број на вработени во претпријатието во 2019 година. Вака утврдените трошоци

- за секоја година од регулираниот период се зголемени за стапката на инфлација од 1,5% и за 2021 година се утврдени да изнесуваат 24.395.762 денари за 2021 година, 24.761.698 денари за 2022 година и 25.133.124 денари за 2023 година;
5. Другите услуги со исклучок на трошоците за сурова вода, се пресметани согласно остварените трошоци во 2019 година зголемени за стапката на инфлација од 1,5%, додека трошокот за сурова вода набавена од ЈП Студенчица е утврден согласно планираните количини доставени од страна на ЈП „КОМУНАЛЕЦ“ Кичево и тарифите предложени со Ценовникот на ЈП Студенчица за висината на цената за снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување до населението за регулираниот период 2021-2023 доставен за одобрување до Владата на Република Северна Македонија и истите изнесуваат 11.305.137 денари за 2021 година, 11.262.553 денари за 2022 година и 11.240.663 денари за 2023 година;
  6. Останатите и вонредните трошоци за сите три години од регулираниот период се утврдени на ниво на утврдените за 2020 година од страна Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги и истите изнесуваат 502.412 денари;
  7. Даноците, придонесите и другите давачки кои не зависат од резултатот се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 284.041 денари за 2021 година, 254.998 денари за 2022 година и 233.404 денари за 2023 година.

Амортизацијата на сопствени основни средства со кои се врши водната услуга е признаена согласно податоците од Барањето и истата изнесува 3.296.439 денари за 2021 година, 3.250.208 денари за 2022 година и 3.300.152 денари за 2023 година.

Амортизацијата на бесплатно добиените основни средства со кои се врши водната услуга е прифатена согласно податоците од Барањето и истата изнесува 21.905 денари за 2021 година, 18.406 денари за 2022 година и 15.769 денари за 2023 година.

Средствата за ликвидност се пресметани на ниво од 0,50% од регулираниот приход на начин утврден согласно Методологијата и истите изнесуваат 260.709 денари за 2021 година, 263.194 денари за 2022 година и 266.664 денари за 2023 година.

Приносот на регулираните основни средства за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување за 2021 година изнесува 919.783 денари, за 2022 година изнесува 1.045.895 денари и за 2023 година изнесува 1.225.916 денари. При пресметката на приносот земени се во предвид планираните инвестиции во износ од 5.134.784 денари за 2021 година, 6.369.228 денари за 2022 година и 7.257.627 денари за 2023 година.

Имајќи ги во предвид трендот на пораст на населението согласно проекциите прикажани во доставениот Бизнис план, планираните количини за категоријата домаќинства за регулираниот период 2021-2023 година се утврдени согласно реализираните во 2018 година.

Согласно горенаведеното, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги утврди просечната тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување да изнесува 29,49 ден/м<sup>3</sup> за 2021 година, 29,74 ден/м<sup>3</sup> за 2022 година и 30,09 ден/м<sup>3</sup> за 2023 година.

При утврдување на просечната тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги имаше во предвид цената на водната услуга да не го надминува прагот на достапност, одреден на ниво од 3% од

просекот на вкупниот приход по домаќинство во подрачјето во кое се обезбедува водната услуга. Цената на водната услуга ги вклучува тарифата за водната услуга, надоместоците поврзани со користење на водите и даноците утврдени со закон. Исто така во процесот на донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување ЈП „КОМУНАЛЕЦ“ Кичево треба да ги има во предвид ефектите од измена на постојната тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување во крајната цена на водната услуга која се фактурира до крајните корисници во подрачјето на општина Кичево.

Минималниот и максималниот дозволен опсег од утврдената вредност на просечната тарифа, кој ЈП „КОМУНАЛЕЦ“ Кичево ќе го примени при донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување изнесува 1,13% за 2021 година, 1,23% за 2022 година и 1,38% за 2023 година.

ЈП „КОМУНАЛЕЦ“ Кичево при донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување треба да има во предвид дека минималната просечна дозволена тарифа ги покрива оперативните трошоци на давателот на водната услуга, амортизацијата на сопствените основни средства и трошокот на долгорочниот долг на давателот на водната услуга, додека пак максималната просечна дозволена тарифа ги покрива оперативните трошоци на давателот на водната услуга, амортизацијата на сопствените основни средства и амортизацијата на бесплатно добиените основни средства, средствата за ликвидност, како и приносот на регулираните основни средства.

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги го задолжува ЈП „КОМУНАЛЕЦ“ Кичево да води одвоена сметководствена евиденција за секоја водна услуга одделно и за секоја друга дејност која ја врши, а која не се смета за водна услуга, за времетраење на целиот регулиран период.

Решението на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги е конечно во управна постапка.

Имајќи го во предвид горенаведеното, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против ова Решение, незадоволната страна има право да поднесе тужба пред Управен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на решението, согласно член 13 став (15) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/16).

УП1 бр. 08-118/20  
23 јули 2020 година  
Скопје

Претседател на Регулаторна комисија за  
енергетика и водни услуги на  
Република Северна Македонија

Марко Бислимоски